

Врз основа на член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а на предлог на Градоначалникот на Општина Велес,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на --.11.2021 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Велес за поддршка
на младите во 2022 година

I. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Поддршка во реализација на Стратегијата за млади на Општина Велес;
- Поддршка на работата на Советот на млади на Општина Велес;
- Поддршка на работата на Младинскиот центар во Општина Велес;
- Учество на општината во организирањето и збогатувањето на живот на младите во градот;
- Создавање услови за реализирање на активности на младите и здруженија на граѓани чија целна група се младите од Општина Велес;
- Афирмација на Општина Велес во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

II. Активности

За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Велес ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Општина Велес на младите ќе им помага преку:

- Реализирање активности согласно Стратегија за млади;
- Организирање трибини, форуми, дебати и слично на теми што се од нивен интерес.

Во контекст на ова, активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на младинскиот активизам, негово проширување и надградување.

Активности на Општина Велес во 2022 година		
	НАЗИВ	Предвидени средства
1	АКТИВНОСТИ	550.000,00
1.1.	Поддршка на програмски активности на граѓански младински организации	100.000,00
1.2.	Поддршка на Активности на Совет на млади од Општина Велес	100.000,00
1.3.	Поддршка на активности на Младински центар во Велес	200.000,00
1.4.	Изработка на Стратегија за млади на Општина Велес со Акциски план 2022-2027	100.000,00
1.5.	Непредвидени трошоци	50.000,00
2	ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ	135.000,00
2.1.	Учество во партнерски проекти	135.000,00
ВКУПНО		685.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Велес, спонзорства и донации.

За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2022 година, доколку е потребно ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на младите во 2022 година претставува континуитет од Програмата за 2021 година. Нацрт-документот е првично планирање на активностите во оваа област, а конечната. Предлог-програма ќе ги содржи во себе сите забелешки, сугестии и насоки што ќе произлазат од Советот на Општина Велес и јавните расправи со институциите, граѓанските организации и месните и урбани заедници.